

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика врз основа на член 235 и 236 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015 и 150/2015), донесоа

### **ЗАКЛУЧОК**

Се запира постапката за спроведување на контролен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје поведена со писмо број 16- 9462/ 1 од 14.10.2015 година.

### **Образложение**

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, извршија контролен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје-одделение за остварување на правата од областа на социјалната и детската заштита–подрачје Кисела Вода на ден 15.10.2015 година, во поглед на постапувањето на Центарот по Решението број 16-5077/2 од 22.05. 2015 година за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности утврдени на Записник број 16-5077/1 од 22.05. 2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015 и 150/2015), Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014 и 104/2015), подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа.

При контролниот инспекциски надзор на Записник број 16- 9462/ 2 од 16.10.2015 година се констатира дека определените мерки од Решението број 16-5077/2 од 22. 05. 2015 година на инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, во целост се спроведени, поради што согласно член 241-а став 7 од Законот за социјалната заштита, се донесе Заклучок како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 16.10.2015 година под број 16- 9462/ 3.

**Упатство за правно средство:** против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектори за социјална заштита**  
Главен инспектор, Ирена Тодороска  
Инспектор, Соња Налбанти-Димоска  
Инспектор, Фитим Фејзули